



2

25 април 1969
цена
0,50 дин

На јан палах
24 април
ден на
студентите



НАМЕСТО КОМЕНТАР ЗА ИЗБОРИТЕ



„ФОКУС“ весник на младите од Скопје
Издавач: Градска конференција на СМ

Уредува редакциски колегиум во состав: Лапе
Владимир, Владо Шопов, Александар Дими-
тров, Денко Малевски (заменик главен и од-
говорен уредник) и Аљоша Руси (главен и
одговорен уредник)

Уредници на фотографија: Мајчински Цветко
и Камилов Румен

Ликовно обдуктување: Костадин Танчев

Успешното дејствување на Собранијата зависи од тоа какви пратеници ќе избереме...
Дојдоа нови генерации работници и младина,
— пообразумии, постручни и покултурни...
(ПРЕДИЗБОРЕН ПРОГЛАС НА ССРНЈ)
На преден план-личните квалитети на кандидатите
(СЕДНИЦА НА ИЗВРШНИОТ ОДВОР НА ССРНЈ)

Во компанијата „Платформата на Базерко“ објавен во „Нова Македонија“ со остро заборви се осудуваат разните „постапки“ на претседателот на Социјалистичкиот сојуз“ Киро Базерко. Меѓу другото се истакнува дека политичката платформа на Базерко се состои во следното:

— Во Прилеп и не само во овој град, од него нема поумен, позаслужен поспособен поучен сите функционери тој ги подложува не само под остра критика, туку бара за нив исклучување од СК, па и кривична одговорност.

— Особено се мета на неговите напади оделни партиски и стопански функционери на Прилеп, посебно тие од Тутуновиот комбинат.

— Во двета јавни настани што ги споменавме Киро Базерко им се подлижуваше на младите стручни кадри од овој град. На збор тој е за нови, млади, стручни луѓе. Се застапува за тоа тие да дојдат до израз во политичкиот и стопанскиот живот во комуната да заземаат се повеќе раководни функции. Но, таков е тој само избор, зончко во практиката мета на неговите напади се токму младите, новите, стручните кадри.

Ити, ити, ити.

На горе споменатиот напис следеше одговор на Киро Базерко објавен во „Нова Македонија“ под наслов — „За прилепскиот случај — денеска — утро и за натака...“



Го објавуваме писмото во целина:

„Према дописникот на вашиот весник, конференцијата на С. К. завршила во 5 до 12 часот и некој во тоа можеби би гледале симболика... по мојот сајт конференцијата заврши во 12 часот, и тоа е најдобро, по оценката на Вашиот и не само Вашиот дописник, најдобро било тоа дека во тоа симболично време се донесло одлука, да поднесат оставка сите раководители од општествено-политичките организации, а на нивно место одма да бидат избрани нови, интересно не се кажуваат кој се тие „Новите“ и какви треба по новите мерки да бидат...“

Секако дека никој пат, па ни сега во 12 саатот, па и ако има симболика, не се носат добри одлуки, па макар тија и дасе од еден форум како што је О. К. на СКЈ на Прилеп.

Пред се сметам дека треба да се разбери, од кого и да је сето ова ногу је, што се догагаше до сега... никој не ги овластил со иницијатива да си ги редат работите онака како што му јуди-суга, не водејќи сметка за основниот за основните интенции на програмот и Статутот на СКЈ, и уставот на СФРЈ, зар је можело да се дозволи дека желбата на поранешниот секретар да стане преседник на Општинското собрание, а поранешниот преседник на ССРНМ на Прилеп да стане под-преседник, и поранешниот секретар на СКЈ да стане сега преседник на ССРН... и така во недоглед, и пред изборите да почнат да се знај кој ќе биде пратеник, а кој одборник... ако за важна политика се изјасни и секретаријатот на ЦК СКМ, мое поради што је донесен во зблуда од некој свој „ПРЕДСТАВНИЦИ“ јер овој став иаку и не можи дасе оправда... а ако не је вака тогаш је секако полошо, поради тоа што конференцијата предлогот не го усвои, поради једностраница на изнесените материјали кој сами по себе значеја и предлог за решавање на ПРИЛЕПСКИОТ СЛУЧАЈ...“

Дека можни некој случајно дастане преседник на ССРНМ, да се тврди је толку не озбильно да је порно засите што го тврдеја и за нив, а и за тие што стојат зад нив, да тие никој пат повеќе не се бават со политика, јер оштото познато дека во политиката нема никаква случајност... Тогаш когу му пропаднаа сите предвидувања на „ПОЛИТИЧАРИТЕ“ овде и на други места каде мислат дека да комбинират је само нивна работа, и ако добиват нивните комбинации тогаш је се во ред или ако не се осварат нивната комбинација тогаш ја губат главата... свикуваат состаноци на највисоко ниво, и ако и овде не добијат поддршка од никого тогаш је прават најголемата глупост на глупостите го повикуват началникот на внатрешни работи и командантот на гарнизонот јер треба и тој да се „изјасни“ каков је неговијот „СТАВ“ за или против изборот на БАЗЕРКО за претседател на ССРНМ, и кога двајцата се изјаснуваат дека како што је и нормално, армијата и СВР секој пат стојат зад оније кој што се демократски избрани и ги поштуват законите и принципите во ова земја... што че стане во ова земја... ако секој функционер на СКЈ кога треба да си оди... од разни причини, ако нема поддршка од никого да ја вмешува ЈНА, и СВР... и да бара поддршка кај што никој пат не треба и да ја добија... што значи сето ова... секако дека за важни акции на секретарот на комитетот и преседни-



кот на О. К. на СКЈ за Прилеп треба да спасат и кривична одговорност, јер нивните дејствија се и против уставни и против статутот на СКЈ. За жал преку своите дописници, печатот, радиото и телевизијата не одигра во голема мера позитивна улога, а је подржаваја групашката политика на секретарот на комитетот Рикалоски и претседателот на О. К. на СКЈ Бисероски, имаше многу сензационалистички написи како оној на пример на ПП за настапите во последните дни „ЗА СИЛЕГИСТВОТО НА ПРИЛЕПСКИТЕ РАКОВОДИТЕЛИ“ со драматизираја работите и ако во стварност немаше ништо.“

Грешка је што за целото време печатот беше единствен и не ни даде нас можност да ги користиме неговите страници, а ако вејќе тоа го направи тогаш тоа го пропратување со толкај голем коментар, така да испага дека се смета дека читателот је објект кој не знај да мисли... и заклучува.

Добро је тоа што во печатот беше објавено дека зад предлогот за наше исклучување од членство од СКЈ стој и секретаријатот на ЦК СКМ, лошо е што ни по четвртесет сати дискусија не беше усвојен предлогот зад кој што стој и секретаријатот на ЦК СКМ... добро је што се изнесуват ставовите на раководители на СКЈ или не чини што и нас не ни се овозможуваат да кажеме што мислиме, како можи органот на ССРНМ да има така вулгарен однос за целото време од мојето избирање па до сега, а така сервилен однос према некој високи раководители од ЦК — СКМ —.

Секако грешка је што печатот и радиото така брзо ги објавија предловите за наше исклучување и што на така ги подржава и ако је јасно дека ова не је во склад со статутот на СКЈ.

Барањето сите раководители да поднесат оставка на своите положаји, је неизбично, и је резултат на една „ХИСТЕРИЈА НА ГЛУВО ДОБА“ а не настан кој ќе донеси смирување... сега веќе можи донекате да се види кој мавта со РАТНАТА СЕКИРА и кој води политика ПОСЛЕ МЕНЕ ПОТОП — од кого и да је ногу је СИТЕ ДА ПОДНЕСАТ ОСТАВКА — ако је тоа шанса за онје кој водеја политика СКАРАЈ ЗА ДА ВЛАДАШ ќе се излажат, поради тоа што по полноќ се разденува а тоа је секако по арна симболика од она може би и на 5 минути до 12... Молам да овај мой напис биде објавен без коментар поради тоа што сметам дека јас како и сите Ваши читатели можиме да носиме заклучоци и без одговор на редакцијата.

Прилеп 30-III-69

Со почите

Базерко Киро Председник на ССРНМ
Прилеп

РЕЗУЛТАТИ ОД ГЛАСАЊЕТО ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Прилеп — запишани 7.709, гласале 6.442

Избран единствениот кандидат Киро
Базерко со 5.771 глас.

АМИН



ПОСЛЕДНОТО ПИСМО НА ЧЕ ГЕВАРА ДО НЕГОВИТЕ АДЕЦА

„Најсакани мои,

Ако некогаш го читате ова писмо, тоа ќе биде затоа што јас не ќе бидам веќе со Вас. Можеби не ќе ме споменувате повеќе, а најмалите не ќе се сеќаваат за ништо. Вашиот татко беше човек што работеше онака како што мислеше, и јасно, остана доследен на своите убедувања.

Треба да знаете дека сум многу далеку и ќе бидам подолго време одделен од вас, правејќи го она што можам во борбата против нашите непријатели. Не е тоа кој знае колку голема работа, но ете правам нешто и мислам дека можете секогаш да бидете горди на вашиот татко, како што сум јас горд на вас.

Растете како добри револуционери. Учете многу за да можете да управувате со техниката која треба да ја надвладее природата. Знаете што значи тоа: учење, добро поведение, искреност, љубов кон револуцијата, другарство итн.

Јас не беше таков кога ги имав вашите години, но тогаш живеев во општество различно од денешното, каде човек на човека му беше непријател. Вие сега сте привилегирани што живеете во денешната епоха и треба да бидете горди со тоа. Мислете секогаш дека револуцијата е она најважното и дека секој од нас како поединец не вреди ништо. Над се бидете секогаш способни да ја почувствуваате во дланата на вашата душа сеќија неправда направена билокому во било кој дел од светот. Тоа е најубавата особина на секој револуционер.


За секогаш дечиња мои, сепак сеуште се надевам да ве видам. Бескраен бакнеж и цврста прегратка од

Говорот на Робеспјер са Бихнерот врз о дрома »Донтоновата смрт«

Чекавме само на крикот на разгневеното него-дување, кој се разлеа од сите страни, па да прозбориме. Очите ни беа отворени, видовме како непријателот се приготвува и станува, но не давовме знак за узбуна; пуштивме народот сам над себе да бдее и стражари, а народот не спиеше, народот зазвучи со оружјето. Јас веќе еднаш ви реков: на два дела, како на две војски се распаднаа внатрешните непријатели на Републиката. Една од тие фракции веќе ја нема. Да победеше Ебер, републиката ќе се претворише во хаос, а деспотизмот ќе беше задоволен. Мечот на законот ги погоди предавниците, но на түгинецот за постигнување на истите цели му остануваат злочинци од друга врста! Ние ништо не сме постигнале ако не ја уништиме и другата фракција. Таа фракција е сопственост на претходната. Таа не турка во слабост, нејзината лозинка гласи: со-жалување! Таа сака на народот да му го отрigne неговото оружје од раце, за да го предаде гол и растроен во рацете на краловите. Оружјето на републиката е стравот, силата на републиката е врлината — врлината, затоа што без неа стравот е убиствен; страв, затоа што без него врлината е немокна. Тие велат дека тој страв е оружје на деспотското владеење, дека затоа нашето владеење личи на деспотизам. Секако! Револуционерното владеење е деспотизам на слободата против тиранијата. Сите знаци на една лажна чувствителност ми личат на воздивки што го пролетуваат патот на Англија или Австрија. Но, не задоволувајќи се само со тоа да ја разоружаат раката на народот, тие се обидуваат уште и неговите најсветли извори да ги отрујат со порок.

Тоа е најподмолен, најопасен и најгнасен напад врз слободата. Порокот Каинов е жиг на аристократизмот. Во нашата република порокот не е само морален туку и политички злочин; човек кој верува во пороци е политички непријател на слободата, дотолку се поопасни за неа доколку се поголеми услугите што наизглед и ги направил. Веднаш ќе ги разберете моите зборови ако помислите на лутето кои некогаш живееле под кров, а сега се возат во кочии и блудуваат со бивши маркизи и баронеси. А со право можеме да прашаме: дали го опљачкаа народот или ги стискаа златносните кралевски раце, кога гледаме како народните законодавци се расфрлаат со пороци и распуштиштво на некогашните дворјани, како овие маркизи и грофови на револуцијата се женат со богати жени, и се коцкаат, како приредуваат раскошни гозби, држат слуги и носат скапоцена облека. Со право се чудиме, ми се чини, слушајќи ги како раскажуваат згоди, го острат и истакнуваат својот уметнички вкус, и помалку ги примијат правилата на отмено однесување. Мислам дека е непотребно да се додадат уште некој црти на портретите ком ги насликал — тие се веќе довршени, нема спогодба, нема примирје со луѓе ком само мислат како ќе го ограбат народот, надевајќи се дека тој грабеж ќе мине неказнет, за ком републиката претставува инкулација а револуцијата запад.

Издавач: Издадено од



»КОГА БИ СИТЕ МОМЧИЊА НА СВЕТОТ...«

Овој разговор со пет работници не е измислен (соговорниците сами ги измислиле своите одговори) и во него ќе можете да ги видите различните мислења и гледиштата на младите работници за проблеми кои им се заеднички на сите млади луѓе. Да се запознаеме и со нивните гледишта.

Прашања:

1. Дали и во СК има конзервативни снаги, кои се тие и како треба да се води борбата против нив?
2. Како го замислуваш единството на младите и како треба да се оствари?
3. Што после IX Конгрес на СК (кои се најбитните задачи што ги постави тој)?
4. Колкви месечни примања имаш?
5. Дали си член на некој самоуправен орган во претпријатието... или кој ги донесува одлуките кај вас?
6. Како стоиш со приправниците?
7. Каде се движили во слободното време и како го користиш?
8. Дали во твоето друштво има студенти или ученици?

Одговори:

- Крсте Ивановски — кондиктор во „Европа“ 24 години.
1. Можеби ги има и треба да се оневозможи нивното делување пред се во основните организации на СК. Борбата против нив претежно лежи на младите како носители на понапредни идеи.
 2. Во Југославија младите мораат да бидат единствени и тоа единство треба да се оствари преку секојдневна соработка, и не само на ниво на организацијата на СМ, туку и меѓу поедини школи, факултети и работни колективи. Средношколската и студентската младина не треба да ги потценува работниците бидејќи и таа утре ќе дојде да учествува во производството и затоа треба да биде позантресирана за работниците.
 3. Нема отстапување од стопанската и општествената реформа. Зголемување на продуктивноста на трудот со тоа работниците би го зголемиле и својот стандард. Отворање на вратите на СК повеќе кон младите кои се борат за попрогресивни решенија.
 4. Бидејќи во претпријатието ја зголемивме продуктивноста за 20%, моите примања ќе бидат за 15% поголеми, 90.000 ст. дин.
 5. Член сум на работнички совет и заменик член на управен одбор. Одлуките ги донесува работничкиот совет со претходна дискусија во работните единици. Сепак мислам дека нема доволно голема доверба во младите и тие треба да се повеќе застапени во работничкиот совет.
 6. Добро стојам со нив, активно се вклучени во работата на колективот и ќе бидат примени во редовен работец однос кај нас.
 7. Активист сум и најголем дел го поминувам на разни состаноци и други задолженија во фабриката, а излегувам со девојката и често одам на корзо. Ако не сум отишол во кино или театар. Театарот ми е хоби.

8. Друштвото ми е мешовито има и студенти и ученици и работници. Работејќи во драмската секција на КУД „Треска“ се запознав со нив и до ден денес сме одлични другари. Михајло Тодоровски — ТТ — монтер во ПТТ 25 години.

1. Ги има и во СК и тоа претежно се од старата генерација бидејќи имаат застарени сфаќања, а незнам како треба да се бориме против нив.

2. Младината треба да биде единствена. „Кога сите момчиња на светот би...“

3. Спроведувањето на реформата, но тие задачи треба да се спроведуват, а не само да се дискутираат.

4. 80.000 динари.

7. Освен во кино и театар осуден сум на корзо и кафеантите во Скопје. Слаб е културно-забавниот живот.

6. Добро се слагам иако не сум толку близок со нив.

8. Не, бидејќи сега скоро се запослив т.е. го променив работното место.

Гоко Насков — кабел — монтер (електричар) „Телефонмонтажа“ 23 год.

1. Ги има и во партијата и надвор од неа. Треба да се исклучат од СК.

2. Треба да постои, но не постои. Незнам како треба да се оствари тоа единство на младите иако е многу важно.

3. Доследно спроведување на реформата и не би можел друго да кажам, бидејќи слабо го следев Конгресот.

4. 70.000 динари, но некогаш и повеќе, и не сум задоволен бидејќи ни кинат на нормата.

5. Не сум, а одлуките ги донесуваат лубето на раководни места.

6. Слабо не ги познавам.

7. На корзо, на утакмица, во кино и на играници.

8. Нема.

Стево Новески — кабел — монтер „Телефонмонтажа“ 26 години.

1. Има и тие се од разни видови. Слабо работи основната организација. Би требало да се исклучат од СК.

2. Постои одвоеност на младите и треба преку организирање на заеднички акции и поврзување на младите луѓе да се оствари единство.

3. Слабо го пратев Конгресот. Не знам.

4. 71.000 динари некогаш и повеќе, не сум задоволен работам скоро 9 години, а сеуште земам исти пари.

5. Не. Имаме право да ги донесуваме одлуки, но не го остваруваме иако работниците.

6. Не сме ни дошли во контакт.

7. На корзо. Живеам во Драчево, превозот ми е проблем. Има еден младински дом кај час но секогаш е затворен.

8. Нема.

Драгољуб Неделковски — кабел — монтер (електричар) „Телефонмонтажа“ 23 години

1. Има многу. Тоа е бирократијата и оние што се борат за разни привилегии и врски. Треба да се исклучат од СК. Да им се соли памет не вреди.

2. Многу задачи се поставени, но она што се зборуваше е многу добро меѓутоа, ретко се остварува.

3. Не постои единството меѓу младите (кога ќе пријдам на студентка и кога ќе ѝ кажам дека сум работник не ме ферма). Треба да има клубови за сите. Не само за студенти и ученици.

4. 70.000 динари, зависи од исполнувањето на нормата.

5. Не сум...

6. Немама врска со нив.

7. На корзо, кино, утакмица, а најповеќе во кафана, (зависи од платата). Нема каде да се оди, имаше еден дом во Аутокоманда, сега е чакална за киното. Сега нешто планираат, но што ќе излезе не знам.

8. Има и одлични другари сме.

На поголемиот дел од разговорот со нив присуствуваше и нивниот предработник а кога разговорот заврши и Стево, Гоко и Драгољуб си отидоа, тој ми рече дека тие се најголемите иерархии и дека знаат само да критикуваат.

Разговорот го водел Ј. Владимир

60

МОЈАТА ЉУБОВ ВЕНКО МАРКОВСКИ

(ИЛИ ПОЕМА ЗА ЕДНО САКАНИЕ)

Те љубам, о Венко Марковски зошто Твојата љубов кон ветровите е неизмерна. Од пресвета заљубеност Ти им дозволуваш да те меткаат по светот и космичките пространства. Ти си најшармантниот светски патник на овој наш Балкан. Ге прекрстари полуостровото балканско од Вардар до Витоша, од Витоша до Водно и обратно.

Ја љубам Венко Марковски Твојата затвореничка карнера, што сљано започнаа 1948-та, како дел од тебе.

Те љубез и во твоето храбро покајание илјада деветстотин педесет и едикојата. Ти беше толку уверлив и патосален во својата покајничка беседа што народот македонски повторно Те инаугурира за Прв поет на земјата Македонска.

Лудувам за Тебе Венко Марковски зошто твојата душа и тогаш не мируваше. Срцето Ти трепереше, мускулите Ти потскокнуваа, косите Ти се всеја. Ти си најтемпераментната Средоземка на овој наш Балкан, о Венко Марковски.

Те љубев кога сите Ти се восхитуваа а ти ми подготвуваше пријатично изненадување. Ти си најинтересна и најспектакуларна книж-смисија која не се знае како тече средината, а за крајот и да не зборувам.

Те љубам Венко Марковски зошто од Гоцета Делчев направи два јунака и две драми. Ти ја изврши првата успешна трансплантирања на цел жив организам од едно јб друго поднебје. Ти си толку плоден на полето на медицинската литетраполитикологија.

Те сакам Венко Марковски, лудо Те сакам! Твојата способност да ги љубиш и мајката и маќката татковина (или обратно, во зависност од околностите) ме восхитува, о мил мој В. М. Блудувам за тебе Венко Марковски зошто Ти не си од обичните пости политиковци. Ти подеднакво убаво пишувааше за мајка си како и сега за онаа од книги природата. Те љубам зошто само Ти и никој друг нема гениј за такви генијалитети.

Човек голем си Ти, мој мил В. М. голема вила имаш под Витоша, личен шофер и мн. други

големи работи и стојат на располагање на Твојата поетска генијалност.



Те љубам Венко Марковски. Ти прв (во историјата на цивилизацијата) успеа повеќе да ја раскопелкаш величјодушноста и широкоградоста на маќката одомашено на мајката родина. Ти си феноменален во својата копелкањељубивост, В. М.

Ја љубам Венко Марковски Твојата големотуристичка интуиција. Ти знаеш кога е најпогоден миг за патувања. Ти имаш НОС, В. М. И носот Твој го љубам како дел од Тебе, Венко Марковски.

Те љубам зошто Ти ќе знаеш што да правиш со себе кога ќе дувнат ветровите што ги окопнуваат мразевите.

Те љубам лудо и од сега не летувам повеќе на нашиот Јадран туку на ТВОЕТО Црно Море! Ти си вундер маж, В. М. Ти си пат (ник) олошки тип, мој мил Венко М....

За секогаш фанатично Твој
Владимир Александров; Венкоалергофил



(45 ГОДИНИ ОД ИЗЛЕГУВАЊЕТО НА „МАНИФЕСТ НА НАДРЕАЛИЗМОТ“)

ЧОВЕКОТ...

И БРЕТОНОВИОТ НАДРЕАЛИЗАМ

Човекот сам наложува и располага. Чинам, до него е дали ќе припадне самиот на себе во таа негова стихија од желби или ќе им се предаде.

Поезијата на тоа го учи! Таа ја наплатува надницата за сите негови страданија ако и најмалото интимно разочарување го претвори во трагична жалопојка. Само песната може да завири во длабочината на неговиот дух и да покаже — тоа е твојот свет. И човекот ќе разбере — неговиот свет не се неговите мисли, неговиот свет се неговите подсвесни доживувања. Својот свет човеку барај го во твоите расположенија! Ни тогаш не сигурен дека е тоа таму. Сеуште за него јавата е сон, сонот — јава чија белоденина може да ја поднесе.

Човекот, тој непоправлив сонувач, од ден на ден се понезадоволен со својата судбина, од еднаш станува скромен; тој знае со кои жени се впуштил во авантури, неговото „богатство“ или „сиromаштво“ не му значат ништо. Од еднаш за него постојат два света.

Тој се затвора во својот свет... мачен свет...ничии свет. Неговиот живот — ако останало ѝ малку илузија — тоа е неговата фантазија, желбата да се изнаприкаже слободно, и на крајот да биде задоволен не затоа што напразвил нешто ами затоа што чувствува душевен мир.

* * *

Заборавете на себе, својата личност, талент, геније. „Сосема слободно кажете: литературата е еден тажен пат што води кое се и ништо. Пишувайте брзо, без смислувани синџеа. Вашиот мир е во вашата душа.“

Медитација под Хималаите? Не. Едноставно, литературна појава на дваесетите години од овој век, реакција на буржуаскиот традиционализам, нихилизам кон се она што човекот дотогаш го сврзувало морално, идејно, артистички, со јавноста или општеството. Би биле неправедни ако се задоволиме со таквата едноставност. Пред се надреализмот не е само појава, тој е еден широк уметнички правец на дваесетиот век, на неговите први три децении, а Андре Бретон пегов „носител“. И покрај тоа што Гијом Аполинер прв го употреби зборот Surrealisme, сепак па Бретон еден Луј Арагон, Полиј Елијар, Оскар Давичо, Душан Матик, треба да му бидат благодарни за своите афирмациони почетоци или стилски литератури оформувања.

Кога зборуваме за Бретон ќе си препишите грев ако не го спомениме неговиот „Манифест на надреализмот“. Она што за Балзаковиот литературен опус представува „Евгенија Гранде“, за Горки „Мајка“, за Бретон е „Манифестот на надреализмот“ (1924 год.). И повеќе од тоа. За него тоа е една непрекината борба против реалистичкиот став инспириран од позитивизмот, почнувајќи од Анатол Франс до Стендал. една Фројдова психоанализа на човековите длабоко душевни расположенија.

За Бретон поетскиот акт е дослушнување на сите довикувања од сите слоеви на подсвеста, автоматско пишување. Неговиот надреализам радикално прекинува со сите закони на логиката, синтаксата, или литературните калапи. Примарноста на човековите расположенија е очигледна; тој е поблизок на симболистите односно на реалистите, наклонет на комунистите отколку на анархиите.

Бретоновиот поетски надреализам е разговор со сета своя искреност. Тоа е дијалог со самиот себе. Додека една мисла се пропушта (за ради навир од мисли) дотогаш втората се грижи за неа, ја потполнува, смислено или безмислено. Така полека, без напор, духот малку помалку станува врховна реалност на сите мисловни слики, — сонот станува главна преокупација, од него извираат решенијата на човечките тајни.

„Се раскажува, во моментот на сон, Сен-Пол, Ру на вратите од својот замак истакнувал табла со напис: Поетот работи“.

Оној што надреализмот сака да го прифати никако не ќе може и да го напушти, тогаш кога тоа и ќе го посака. Се чини дека делува како опојна droga, го наведува човека на страшни побуди, побуни? Во заблуда сме.


Надреализмот — оној на кој инсистира Бретон — е една рамнодушност, безнапорна активност, сеедно дали се работи или не, сеедно дали е возможна друга работа, сеедно дали пишувате „лајки“ романи без животна рефлексија. „Сакам да се молчи кога ќе престане да се чувствува“.

Надреализмот, онаков каков го согледува Андре Бретон, доволно го нагласува сиот свој неконформизам. Во времето кога се појавува претставува „невидлив звук“ со кој ќе се победат сите конзервативности во едно општество.

Бретон го заслужува сето внимание на својата епоха.

Да живееш или да престанеш да постоиш се прашања на самобитноста на човешкото битие. Решенија надвор од човекот не постојат. Човекот зад себе остава траги. Браздите се поголеми кога тој остава дел од својата „душа“, од својата самобитност. Надреализмот му го овозможува тоа.

С. Чомовски



АНДРЕ БРЕТОН ГЛАСНИ НОКИ

Гласни ноки, ноки на птичјија крило, ноки, описни ноки, глуви ноки чија вака е неилјубридна детска азбика од сите страни со сите накади, сите накади најчесто се сретнати војводствија! Ноје од белци и црвени киски што напреку со своите дрвја со својата разиграна исхрана, со своите зборови кои беше киска најпрво прилично-порти, со цвекните кои напоми-си празни со спомен-и на хладот од крајните тајни! Ах ти, написник, ти ме убиваш, водор написник чија јавите ножеви ги разлиствуваат во моите очи, чадом ти за мене немам никошто, водо грчка, водо чиста што го скламам!

ЉУБОМИР, ДЕТЕ НАШЕ

3000

— Ех Љубомире, Љубомире. Зарем не ти е срам Љубомире?

Всушност, да ве запознаам: „Љубомир С., роден 1948 г., се казнува со 3 (три) месеци затвор, заради недозволено однесување и напад со ладно оружје (нож), врз органите на јавната безбедност...“. И уште три уредно отчукани страници на судското решение, полни со точност на правничко изразување.

И тие неколку листа од тенка хартија за пишување, го одбележуваат овој човек за целиот негов живот како „деликвент“ — вели смиот тој.

И еден ден, кога тој, можеби, ќе стане еден со-сема друг човек, кој ќе нема никаква врска со овој „Љубомир С.“, од судското решение, и кога тој, препородениот Љубомир ќе треба да пополни една графа од некој формулар која прашува: „Осудуван или не?“ — што ќе напише овој наши нов Љубомир?

Таа графа не му дава можност, да објасни, дека тој не е истиот Љубомир, и дека нема врска со него.

Тогаш нашиот нов Љубомир воден од граѓанските правила на искреност, со треперлива и покојничка рака ќе напише едно мало „да“. Тоа е она, што го одбележува и издвојува од другите.

И тогаш, нашиот Љубомир, со несигурна рака ќе го предаде уредно испишаниот формулар. Тој ќе го издржи и сомнителниот поглед на човекот кој работи на шалтерот. Тој ќе ги замислува мислите на човекот од другата страна на прозорчето. Во неговата свест тие мисли ќе бидат страшни. Тој најверојатно ќе биде одбиен, бидејќи има многу повеќе од оние кои во истата графа каде што тој внесол „да“, можат да внесат „не“.

„Се покајуваш ли Љубомире?“

„Не знам“ — одговара тој церејќи се и покажувајќи ги своите големи здрави заби. Посегнува да земе цигара, и ја истура чашата со црно вино. Пијаноста толку го обземала, што не може да ги контролира своите движења.

„Зашто си нападнал со нож“.

„Не можев повеќе“.

Почна да се присетува за оние многубројни ладни зимски утра, кога го носеа татко му. Мајка му беше отишла! Татко му, видар по занает, бидејќи немаше работа преку зимата, поките ги поминуваше по нечистите кафеани на предградието, а деновите во спиење и беснеене низ трошната кука.

Го носеа наутро, во времето кога во кафеантите се правеше кисела чорба.

Двајцата во сините униформи го изнесуваа од синиот комби, неговиот татко, го донесуваа влечејќи го по калта до затвор, и без збор заминуваа.

Тогаш тој, Љубомир, тој влечејќи се во куката и го легнувајќи на железниот кревет.

Откако ќе се растрезнее малку, татко му стануваше и го тепаше. Тогаш тој ќе избегаше и ќе луташе по градските улици. Сé до ноќта, додека татко му не заминеше во кафеата. Тоа траеше долго, колку што беше долгата и зимата.

Во моментот кога го извадил ножот и се нафрлил врз човекот во сина униформа, тој ги нападнал виновниците за сето она малтретирање, што го доживеал од татка си. Во својата детска глава, уште тогаш мислен дека виновниците за пијанството на татко му, се лутего во сините униформи, кой секое утро го носеа до кукната вратата.

Љубомир С., сејуште од судското решение, излегува клатејќи се.

„Кој е криј“ — се прашуваме? Ние, тој самимот, несовршеноста на правните прописи или... поедноставно, да веруваме дека оваа кај нас не постои, и дека оваа е нешто што се случува далеку, многу далеку од нас.

Шољаковски Александар

»РАБОТНИЧКА ДРАМА ВО ЕДЕН ЧИН И БЕЗБРОЈ СЛИКИ

30

Глумци: еден (административен)

Публика: работничка

Место на дејствието: негде тука близу до неа (може да биде и текстилна фабрика).

Микрофонот е затворен, звучниците се во ред и претставата може да почне

артистот: Драги другари и другарки, пролетери. Како интегрален дел на работничката класа Вие сте свесни дека од Вас во основа зависи репродукцијата на нашето општество, пред се на нашето стопанство. Ако сте читале Политичка економија, Вие сигурно знаете дека од степенот на развитокот на стопанството на едно општество зависи и неговата надградба. Затоа другари треба да се запише. Сите сте свесни дека преодниот период на нашето општество наложува Вие, кои сте основна на развојниот процес, центрифугала и центрипетала на општествените односи, што повеќе да се заложите во производството, да ја зголемите својата продуктивност а резултатите ќе дојдат сами по себе. Базата ќе се зголеми и со тоа ќе создаде услови за поголем подем во надградбата во нашето општество.

еден од публиката: А јас!

понатаму артистот: Вие сите знаете дека Вашиот живот не се одвива само во фабричките хали. Интегралниот човек во нашето општество се обликува пред се на своето работно место. Но, животот е скlop на противречности. Активноста на работното место во голема мера е условена од активниот живот надвор од него, и обратно. Со други зборови Вие самите треба да создадете услови пред се во производниот процес за да можете потоа надвор од него да ги користите благодетите на Вашиот труд.

десеттмина од публиката: А ние!

пак продолжува артистот: Испреки ги средствата од Вашиот труд, надградбата на нашето општество создава услови и се грижи Вашиот живот да не се одвива само 7 работни часови. Тука се Вашите театри, Вашите културни институции, кина, библиотеки, стадиони, со други зборови се она што претставува место и средство за Ваша надградба и поттик во работата. Значи другари и другарки треба да се работи. Секогаш да се работи. Повеќе и се повеќе. Животот е во постојан развиток. Треба да се живее другари. Промзводствено, фамилијарно и духовно.

публика во хор: А ние! ? Што да правиме ние? За првиот и вториот некако ни стига! А за третиот...

(микрофонот е затворен, звучниците замолкнаа, но ПРЕТСТАВАТА СЕ УШТЕ НЕ ЗАВРШИЛА.)

Л. Митевски

АБРАНЕТО ЗА ПОСТАРИ ОД 7 ГОДИНИ

ДРАГА ГОСПОГО БОВАРИ

Нека овие први редови го изразат моето високо мислење за Вас и Вашата личност. А во вторите, ќе се обидам да Ве потсетам на минатите дни, кога бев често во Ваше друштво.

Јас сум оној млад господин, Шарл, како што ме викавте Вие, со црн цилиндер на главата и уште осум во светлиот автомобил.

Се секавате, кога поминував небото од страв посинуваше а на домашните силации им паѓаше цената.

Е, тоа беша денови — како што велеше нашата млада пријателка Мери, впрочем што станува со неа, се поретко ја скрекавам?

... и затоа ја прифатив поканата на грофот од Алкатрас. Па све, после толку години Ви се јавувам,

Има една чудна жена некаде во Балканот. Ја сртнав случајно а потоа се спријателив со неа. И така разбрав многу што.

Се вика Јулија. Живее скрочно со своите 6 деца, на едно планинско но плодно нивче, на кое свои траги оставиле многу познати имиња од вчерашниот свет.

Многупати и го земале на сила нивчето, па насила ѝ го враќале. Нејзините 6 деца, јунациња, не така познати како Робин Худ или Жан д'Арк, но поизврсти во својата верба, успеале конечно на светот да му го докажат своето право.

А потоа што се случило.

Како добри и вредни домаќини сите заедно запинале, и изградиле убава кукличка и си го дотерале нивчето.

Сонцето секој ден застанувало над нивниот дом и неможејќи очите да ги оддели од силната убавина, дури вечерта си заминувало.

А тие како добри домаќини и чесни луѓе, ги отвориле ширум своите врати и со полни раце го пречекувале секој гостин или намерник. Се разбира најсрдечни односи имале со своите комшии а особено со некоја Будимка, која живеела од другата страна на меѓата.

Јулија ја познавала Будимка уште од порано. И, жими бога, по лошо се секавала на неа, но ете во име на добрососедските односи го заборавила минатото.

И потоа убаво си живееле. Доаѓале често децата Будимкини кај Јулија а таа ги гледала како свои.

Кога некои од нејзините ќе појдело кај Будимка не била комшиката баш најрденда со нив, но зар тоа да и го замери Јулија.

А Будимка од ден на ден станувала се почудна и интересна.

И еден ден ја прекардашила мерката.

Рекла, дека една од шесте деца, Марија, е нејзино бебе кое таа и го потурила на соседката Будимка во минатото. Сега би сакала да си го врати назад.

Јулија, ако дотогаш молчела, кога и пинипала во мајчинството високо ја кренала главата и тупаницата, и со одбранни зборови ѝ незамолжала патот на сосетката.

Будимка исплашена се повлекла, но незамолчала.

Сега стои од другата страна на меѓата и реди обвиненија кој како празни тикви паѓаат во веда.

Зоро

Имало некоја слава. Свети Стефан, порано се празнувал и се водел некој муабет на тој празник, па сега цел ден тоа и е во устата на Будимка.

Брои години, мери, крести и прекрстува се живо и мртво и — измислува.

Јулија и Ќерка и Марија засега само се смешкаат и сигурни во својата крвна врска цврсто се држат за раце.

Се забавуваат за сметка на сосеткините будалаштици и само од време на време и ги покажуваат здравите бели заби.

А Будимка си продолжува по старо — ќе викне нешто преку оградата па ќе отрча кај газдата Софре да го праша за совет.

Ќе се сети ли да престане или ќе чека со сила да и ја затнат устата, за сега незам точно да Ви кажам драга госпоѓо.

Било како, се надевам дека со внимание ги прочитавте овие редови.

Јас го продолжувам своето патување а Вие очекувајте го моето идно писмо.

Верувам дека има уште многу интересни работи на светов, за кои би требало да чуете, драга госпоѓо Бовари.

Вашшот искрен скитник
мистер Чарли

НА ПРИЈАТЕЛОТ СО ЉУБОВ

Зоро

Некогаш учевме заедно во I-г, но оттогаш го видов само два пати. Тропнавме истата година заедно, јас со три а тој нешто повеќе. Се секавам и дека пушевме двацјата во нужниот на првот спрат, уште кога „Моравата“, скопска нова, беше сто пеесет.

Ќе земевме секогаш, десет јас а десет тој, па баравме и празна кутија во трафиката, за да не се тресат во цебот.

А за рецептите и оправданците на латински, му признавам и денес. Тој имаше секогаш четворка, а јас бев камен. Понекогаш, по часовите се вракав сам, бидејќи одеше да ја чека малата од економско.

И за сето тоа немаше долго да се сетам ако... Го сртнав во неделата кај семафорите.

— „Не сум те видел одамна, реков стискајќи ја неговата испотена рака, каде си?“

— „Еве... тука“ — беше краток.

Потоа се прашувавме и се уверувавме дека не сме заборавиле, за она, па за ова, па пак за она и за ова и се така.

Неспомнавме само тоа, како излегувавме во сабота и недела со заеднички сто банки. Тоа беше за дваесет „Морава“, игранка во Пролет и две карти второ, од 6 до 8, во „Вардар“.

Не ве „давам“, со тоа како „бевме скрени и задоволни, безгрижи и раздрагаи во својата младост“. Едноставно немавме — колку што имаа другите. А, сакавме да купиме „ВИЛИС“ — па на море.

Од ципчето и морето не излезе ништо па се девме сега во „Пелистер“ со две манастирки.

— „Се старо“ — реков.

— „Аха. Еве стариот уште работи во каросерија, а мајка ми дома.

— „На што?“ реков.

— „На ништо. Таа, за недела пеесет банки и ништо повеќе. Вика, нема! Знам оти нема. Да одиш на утакмица, па стоење е толку.

Долу во автомат, да одиш па треба да цапнеш некоја стотка.

После тоа дома стално одам пешки, ако не шверц. Мислам да одам во војска сега, а за после ќе видам, дали на занает или нешто друго.“

Трескавме уште нешто па станавме. За двете препеченици даде четиристотини.

Пред да се разделиме ми даде цигара. Останал на истите, јас одамна купувам други.

Марко Ковачевски

ВО ПОСЕТА НАЈСТАРАТА ДАМА ТАЛИЈА

99 СОВЕТИ КАКО ДА СТАНЕТЕ МОДЕРНИ РЕЖИСЕРИ *ЧУДО*

ИЛИ НЕИСПОЛНЕТ ПЛАН

1. капитулирај!
2. капитулирај пред критичарите
3. капитулирај пред културната јавност
4. капитулирај пред провинцијскиот вкус
5. капитулирај пред сопствениот конформизам
6. капитулирај пред писателите што ги работиш
7. кради!
8. кради од Мејерхолд, Вахтангов, Крејг
9. кради од експресионистите
10. кради од надреалистите
11. кради од самият себе си
— ке ти прогласат за авангарден и нов
12. не учи!
13. не учи од Мејерхолд, Вахтангов, Крејг
14. не учи од експресионистите
15. не учи од надреалистите
16. не учи од сите великаны на проклетото минато и сегашност
оти ке ти прогласат за плагијатор
17. не учи од сите великаны на проклетото минато и сегашност
оти ке ти прогласат за плагијатор
18. не учи режија на театарска академија
19. биди нејасен!
20. биди нејасен кога работиш со артистите
21. биди нејасен во концепцијата на представата
најдобро е ако воопшто ја немаш
22. биди нејасен во своите интервјуи и објасненија
сé што ИМ е нејасно за НИВ е ново
23. биди!
24. биди експериментален, но во границите на дозволеното
25. биди поекстремен како човек одошто како уметник
26. биди аполитичен
27. биди критичен само колку да бидеш интересен, но не и опасен
28. биди затворено отворен
29. биди отворено затворен

30. биди љубезен, мирен и понапалантен
31. биди и арогантен и понизен, но внимавај случајно да не згрешиш каде треба да бидеш арогантен, а каде понизен
32. биди патриот
33. биди патриот со нијанси на космополит
34. биди „анфан терибл“
35. биди критичен, но внимавај да не погодиш некого, критикувај ги „оние некогаш некаде“
36. помири се!
37. помири се со тоа дека твојата уметност ја оценуваат оние што самите себе си се прогласиле за авангарда и кои веројатно и мртви ќе бидат авангарда
38. помири се со тоа дека секој човек се разбира во театар колку и ти, а некои и повеќе
39. помири се со тоа дека нивните оцени се меродавни и објективни
40. помири се со тоа дека „нема да имаш публика
41. не чуди се!
42. не чуди се ако те убедуваат дека глумата се дели на Брехт и Станиславски
43. не чуди се ако отврдат дека Антонен Арто е теоретичар на театарот на ужас, а не на жестокост како што и покојниот Арто признал во момент на искреност. Тие знаат подобро од него. Тие веројатно мислат и дека Арто го направил „Франкенштајн“
44. не чуди се ако тврдат дека Бекет и Јонеско се најсовремената тенденција во светскиот театар
45. не чуди се ако бараат од тебе да ги толкаш сите нивни глупости, навикнати се на тоа
46. избегнувај!
47. избегнувај конфликти со членови на жири и комисии
48. избегнувај многу светлост на сцената, така ги покриваш своите слабости
49. избегнувај конкретност во претставата; колку поапстрактно, толку помодерно
50. избегнувај полемики со живи луѓе
51. фотографирај се!
52. фотографирај се со брада
53. фотографирај се со поглед уперен во иднината
54. фотографирај се неодредено
55. фотографирај се барем десетина години помлад одошто си
56. фотографирај се гол
57. стреми се!
58. стреми се кон совршена стилска неединственост
59. стреми се кон потполнаalogичност
60. стреми се кон совршена неразбирливост
61. стреми се кон театар без актери
62. стреми се кон театар без гледачи
63. стреми се кон гледачи без театар
64. не читај!
65. не читај го Станиславски
66. не читај го Брехт
67. не читај го Арто
а секоја прилика користи ја да полемизираш со нив
68. не читај воопшто
69. запомни!
70. запомни дёка е подобро да се биде признати плагијатор, отколку непризнаен авангардист

ГИ МОЛАМ ЦЕНЕТИТЕ ЧИТАТЕЛИ ДА МЕ СФАТАТ СЕРИОЗНО!!!

старата дама Талија
Без коментар,


Ваш

Владимир Милчич

P.S.И еден пријателски совет за крај (но без Талија да знае): обидете се сепак и да правите модерни претстави.

P.S.S. На крајот и не е голема штета ако не станете модерни режисери — има многу подобри, а малку полони нешта од тоа...





Се бавите ли со лесна атлетика? Слушате ли лесна музика? Возите ли лесни коли? Трчкајте ли лесни женски? Ако не! — нема врска. Ако да! — Ке имате и лесен сон. Со еден збор вие сте лек маж! А на сето згора гледате и Телевизија. Значи здрав дух во здраво тело! Телевизијата ве „крепи“ меѓу две креванца на теговите, меѓу две мелодии во ушите, меѓу две женски на каучот. Едната ви е неверна, а другата се фака со вашиот најдобар пријател. Класичен штос. Вие никшто не губите. Освен време. Времето е Париз; парите се отепувачка од ристокрле; вие го убивате времето во самоодбрана. Силогизам; а рамно на в; врамно на ц; а рамно на ц. Ц, ц, ц... се се врти околу „женската од кино Бамбули“, само Телевизија Скопје се врти во својот затворен круг. Ако влезете во него ке ве зашеметат таинствености, просечности, лоша шминка, евтиин станиол, неупотребливи рестлости, безвездности, постти, сти, и... И, или ве нема или ве има. Ако ве нема — ве нема, како што ги нема, таму, Живко Чинго и Коле Манев. Ако ве има — ве има од онаа страна на излезот. И вие сте среќен човек. Париз е ваши, светот е ваши. Вие сте навистина нормален среќен човек. И понатаму ке се вртите околу „женската од кино Бамбули“. Милица една! А оној затворен круг продолжува затворено да се врти. Некој уредник и понатаму ке дава оценка на емисиите со шармантина на смешка и ионишалантна града: „ова јас ти го велам како бичен гледач“.

А факт е необрзлив: грнчарот грнчар го гледа како грнчар, а не како космонаут; мажот жената ја гледа како маж, а не како педер; шпанскиот селанец ги гледа шпанските села како шпански селанец, а не како уредник. И така, „среќен“ констатирате дека во такви консталации еден Коле Ангеловски прави само цепни десетминутни емисии, еден вреден синает — ентузијаст портирите го пуштаат само со лична карта, долупотпишаното име, ако нешто ви значи, на сигурен пат е да крене раже (се знае кој крева нозе).

Констатирате дека судејќи по Телевизија Скопје на нашата култура и уметност им е доволен гајдарот Пеце Атанасовски. Тој Пеце на Сицилија го освои првото место меѓу 1800 гајдари. Какви се неговите шанси за пласман меѓу оние од ТВ Скопје?

Еден Вик, да го наречам така зашто така не се вика, ден-прекуден во ТВ Скопје исти еден пес-да го наречам Бамбули според неговото крстено име кого од пакост или од галовност (треба да проверам) го викаат Аматер. А песот е навистина сладок; не ми е јасно зошто го викаат така: милен, тих, паметен, убави очи, раскошен опаш. Со еден збор пес и половина. А тие нему — аматер? Дури има и интелигент на муцка. Само има една мана: мокри насекаде, на се и сешто. Отсуство на домашно воспитување — Education domestique. Тотално! Морам да проверам дали е вистина дека први чистачките го нарекле аматер. И дали од пакост или од галовност. А така му е звучено името: Бамбули, Бамбулино. Со такво име каде би му бил крајот? Да е човек, како човек и да има домашно воспитание.

Дури и за скандирање му е погодно. А вака, Вик ден-прекуден го води на капији. Сепак, сладок пес: Мирен, тих, паметен. Само забите му се малку остри кога го предизвикуваат, но се очекува погоден момент да му ги искршат. Веројатно кога ке се настое.

Оваа мала хиперболична дигресија немојте трагично да ја препрекудите на вашите племеници срца. Та, тоа е само една шега. Виц, Scerzzo, ha, ha, ha. Кој воопшто би пуштил пес на телевизија. Забога не е тоа Би Би Си со пословичната англиска љубов кон домашните животни.

Еден пес без домашно воспитување. Таквите не ги пуштаат ни портирите на најбедниот кинолошки завод.

А затворениот круг продолжува затворено да се врти. Отворете барем еден прозорец ке се задушиме. Или барем некое шише за да се опиеме. Диригиум трименс. Дури тогаш можете да ни прикажувате еден „Крстопат“. Не дозволуваме да не чукате во трезен, здрав мозок со неписмени актовки и со решенија од каменото доба на телевизиската режија. Ако немате добри глумци снимайте документарно; познато е дека животот пишува драми и тоа многу по лажни. И по фалши.

Во идниот број: „Кралевски комплекс или дали знаете како стручно се вика една поезија што ја среќавате на вашиот мал екран“.

Коле Малинов

Илустрација:

На телевизиски екран се гледа пес што лае. Наместо ономатопејата „ав, ав“ од устата му излегува „scerzzo ha, ha“.

РАЗЛИК А ЧО ВО ЕДИНСТВОТО

Во моментот на очекување резултати од белградскиот Фестивал на краткиот филм, ќе си дозволам една антиципација. Тоа нема да биде прогноза по инерција на наградата во Оберхаузен, ако тврдам дека најдобар и најимпресишен цртан филм од овогодишната продукција на „Загребската школа“, е филмот на И. Драгиќ, „Идат денови“. Ако се објективнат овие претпоставки тоа ќе значи нов триумф т.е. приза на минатогодишниот „кога истиот автор доби прва награда за својот цртан филм, „Можеби Диоген“. Со тоа најднаш тоа оправдано на преден план избива еден автор од најновата гарда. Но тоа не значи дека навистина ќе се очекува примат на некоја нова гарнитура. Посебна карактеристика за режисерите од загребското студио за анимиран филм е, секако и најзначајна, виталноста и големата интензивност, на секој поединец кој ги бришат гравиците меѓу старите и младите. Ентузијазмот со кој стартуваат и кого констатно го одржуваат, им овозможи светска репутација со епитет на „нов феномен“ во анимираниот филм“. Ако студиото на Волт Дизни, претставува класика на забавниот и пред се детски цртан филм тогаш „Загребската школа“ е создавач на така наречениот зрел цртан филм, филм за власни.

РЕТРОСПЕКТИВА И ПЕРСПЕКТИВА

Краток преглед би ни овозможил запознавање со авторите и нивните дела од почетокот па се до денешната продукција. Меѓу доаѓачите на „Загребската школа“ се секако авторите: Мимица, Вукотиќ и Кристл. Пробивот кон светската афирмација го отвара „Самец“ на Мимица, на фестивалот во Венеција 1958 година, и по четири години 1962, зрелоста се крунирува со „Оскар“ на Вукотиќ за филмот „Сурогат“.

Патот до највисоката награда, Вукотиќ го прокочи со филмовите: „Концерт за машинска пушка“, „Крава на месецот“ и „Пиколо“. Режисерот Мимица покрај „Самец“ ги создава уште: „Кај фотографот“, „Мала хроника“ и „Инспекторот се врати дома“. Додека Мимица веќе одамна го напушти цртаниот филм, посветувајќи се на долгометражниот игран, Вукотиќ продолжува темпераментно да бара иновации во сопствениот стил експериментирајќи со цртежот и фотографијата. Докази за тоа се филмовите: „Игра“, „Белег на совеета“, како и најновиот „Опера кордис“. Во меѓувреме во студиото за цртан филм се создаваше кадар на аниматори, сценаристи а особено комплетни автори. Така во средната генерација се јавуваат режисерите: Боурек, Колар а по нив следат: Гргиќ, Шталтер, Довниковиќ и Заниновиќ. Меѓу најновите имиња секако спаѓаат: Тандемот Маркс — Јуриша и И. Драгиќ. На преодот кон продолжување на успешите што ги создадоа Вукотиќ и Мимица, штафтетата и обврската ја презедоа новите автори на чии дејта не се чекаше долго. Две години по Оскарот на Мимица, настануваат филмовите „Петтиот“ на Гргиќ, „Без наслов“ на Довниковиќ и филмот „Труба“ на Заниновиќ. Иако овие остварувања не се вистинско наследување на „златниот период“, секако тие се спона кон вистинскиот квалитет кој ќе се појави уште во 1965 година, за да кулминира во последните

етири години. Така најпираед изненадува Заниновиќ со својот филм „Сид“ потоа „Музикалното прасе“ на Гргиќ, снимени во 1965. Следната, е година на тандемот Маркс — Јуриша и нивниот филм „Мува“. Тука се вбројуваат и „Ерген“ на Боурек, „Радозналост“ на Довниковиќ, „Кротител на дики коњи“ на Драгиќ, „Резултат“ на Заниновиќ и „Мали и големи“ на Гргиќ.

Минатата година континуитетот беше особено богат и квалитетно одржан, ако не и за ниванса подобар дури и од оваа година. Имено во 1968 година, беше произведени филмовите: „Можеби Диоген“ на И. Драгиќ, „За дупките и чеповите“ на Заниновиќ, „Крек“ на Довниковиќ, „Сизиф“ на Маркос — Јуриша, „Капетанот Марко Арбанас“ (награден во Оберхаузен 68), „Толеранција“ на Гргиќ и др. Во овогодишната продукција отекнуваат три до четири дела. Меѓу нив далеку најсупериорен и најуниверзален по темата е филмот на И. Драгиќ „Идат денови“ за што сведочи првата награда во Оберхаузен 69, „Опера Кордис“ на Вукотиќ и филмот „Ноги“ на Заниновиќ.

ЗА СТИЛОВИТЕ

И покрај тоа што е евидентна синтезата и еклезијата на поедините стилови, во еден типичен за „Загребската школа“, сепак се издвојуваат групи на автори и дела. Во едната група се секако Мимица и Вукотиќ не само како креатори на првите чекори во анимацијата туку и нивната особена потреба за подмладување на стиловите и бегството од повторувањето (посебно Вукотиќ).

И единиот и другиот, особено Вукотиќ експериментираше а последниот се уште го потврдува тоа. Главната тема во нивните филмови е најгласна рефлексија на филозофската мисла и порака, како и акцентирањето на човековото самоотуѓување како жртва на сопствените креации („Сурогат“, „Концерт за машинска пушка“ и „Дневна хроника“). Друга група сочинуваат повеќе автори. Нивна заедничка карактеристика која е во последно време и најтипична за „Загребската школа“ е ГЕГ-от. Тие должината на филмовите ја скратуваат и со тоа постигнуваат динамика диктирана и неопходна за ГЕГ-филмот. Тоа се авторите: Довниковиќ, Заниновиќ, Гргиќ и И. Драгиќ. Нивните филмови како: „Сид“, „Радозналост“, „За дупките и чеповите“, „Крек“, „Можеби Диоген“, и последниот „Идат денови“, се градени од колажирали ГЕГ-ови кои кулминираат во еден завршен ГЕГ која потенцира поентата на целиот филм. Скала погоре во цртежот на поедини автори, особено на Маркос — Јуриша во нивните филмови „Мува“ и „Сизиф“.

Специфична зрелост и нов квалитет е Боурековиот филм „Капетанот Марко Арбанас“ кој претставува едно музичко и ликовно поклонување и баравје во изразот. Боурек пред се инсистира на ликовниот и музичкиот дел во филмот за сметка на анимацијата која кај него е поединствена и пригушена. Неговиот кадар е статичен за да се доволи како ликовна целина за себе.

На овој начин до некаде ја испрливме листата на автори и филмови од загребската школа во која покрај разновидноста, узреала и една нова фаза во која се чувствува испреплетеноста на стиловите и преокупациите, кои ја потврдуваат единственоста и комплексноста на „Загребската школа“ во нејзиниот комплекс како таква.

Благоја Куновски — Доре

ЛИМИЕР ВО ШКОЛСКИТЕ КЛУПИ?

30
25

Можеби ќе биде прејудицирано но ништо чудно ако кажеме дека филмската уметност го достигнала овој степен на својот развиток кога треба равноправно да се третира со другите области на уметност.

Ако се сложиме по оваа констатација, тогаш неминовно ни се наметнува прашањето: кога филмот ќе се изучува во училиштата како што е тоа случај со литературата, музиката и ликовната уметност. На одговорот по се изгледа ќе почекаме уште долго време. Зашто, за целосно вклопување во наставниот процес, ФИЛМСКАТА УМЕТНОСТ треба да добие „Виза“, а оваа пак претпоставува исполнување на низа услови како што се на пример: Педагошки кадар, материјални средства, училишни помагала и друго.

Во овој поглед кај нас како и во многу други земји, последните години почнаа да се прават напори за реализирање на една идеа која има за цел школување и изградување на еден нов профил на педагози — ФИЛМСКИ ПЕДАГОЗИ.

„ФИЛМСКИТЕ УЧИЛИШТА“ во Такошчан, Градец и Нови Сад се првите места каде што веќе неколку сезони (обично за летниот и зимскиот распуст) голем број слушатели (повеќето наставници по сродните уметности) се запознаваат со историјата на филмот, филмските изразни средства, филмската педагогија, социологијата на филмот и друго, со што тие на одреден начин се здобиваат со педагошки и естетски знаења за „Уметноста на 20-от век“. И се разбира на крајот, истите тие кои во еден момент биле „ученици“, во друг ќе бидат носители на филмската култура, основачи на разни аматерски филмски клубови или пак пропагатори на делата на Боњел, Хичкок, Павловиќ, Петровиќ, Годар и други. Слободно можеме да кажеме дека акцијата за „Описменување“ професори и наставници на „СЕМДАТА УМЕТНОСТ“ што е покрената во Хрватска, Босна и Херцеговина и Србија не треба да остане осамена. Покрај другите републики и нашата, поточно филмските, просветните и културните институции би требало да размислат за една ваква или слична акција и преку предавања, семинари, сезонски училишта или пак на друг начин, да се вклучат во напорите и настојувањата за воспитување на „педагошки и филмски кадар“.

Сепак, овие акции и напори на крајот на краиштата можеби нема да обезбедат „професионално формиран наставник по филмско воспитување“, но без друго ќе знаат една „ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФАЗА“ во развитокот на „ФИЛМСКАТА ПЕДАГОГИЈА“, а со тоа и чекор поблизу до правото, универзитетско подготвување на ФИЛМСКИИ НАСТАВНИК кој како еден од условите ќе придонесе што посекоро во наставниот процес да се вклучи и предава еден нов предмет — ФИЛМСКО ВОСПИТУВАЊЕ.

Љ. Митевски

ТЕАТАРЧЕТО »МОДРО ОКЦЕК«

јо прикажува морбидната садистичко криминално судска драма
в 9 повеќе чинови, составена според извештаите на Г.Г. Шекспир

„ОТХЕЛЛО“

Отело: (сонг на младмот и способен војсководач, кој после многуте победи на бојното појте се бори за својата животна битка. Тој сончува тихо, до крајните точки на басовата скала по г. Рихтер):
Ах, што сакам зелка млада,
Зелка млада за салата...
патем речено: индикатион за режисерите на спектаклот: во крупен план го дотуркуваат огромното уво на маврот од кое зирка Јаго, тици пеејќи ги соло партите во себе или назад-јо)

ЈАГО: Хоп Ja, Хоп Ja... (и се така како ова юнапред).
патем речено: индикатион за режисерите на спектаклот „ОТХЕЛЛО“: во тотни што брише, втото на маврот се враќа во матичното пристаниште. Само се слуша остриот глас на Јаго кој, ако можам да си дозволам, да се заменам во вашата концепција, непрестано извикува, ИЗВИКУВА, КАКО ДА ЗАПОМАГА...) ЈАГО: Убиј... Убиј ja... Убиј го... Убиј се... Убиј ме...

Потоа една малку префорсирана дури, се плашам, пауза која трае подолго, без светлина, се разбира... според составот на публиката треба да се одлучиме дали ќе се чита демантот кај Матка дека со тоа таа нема врска...) Касио: Протрчувам лево, протрчувам десно, протрчувам право!

истрчувам сосема напред) Здраво, здраво, здраво!!! (не е лошо да носи дрес на „Охис“ или „Ледо“ или „Вечерњи лист“ или... Млекара Јови Сад... дотрчува малку потоа или скоро веднаш левиот халф и донесува писмо.)

КАСИО: Ах, тој ја убил неа
Изгубил кукна стреа...

(на пауза се оди со еден према нула за Отело)
Втора третина

КАСИО: Да, ја убил тој неа.
Ја губам својата смеа. (се убива)
(пауза: 2:0 за Отело.)

Трета третина

(Отело е со виклерки во косата. Јаго е седнат под него или како би се рекло го држи на колено. Сцената е типично фамилијарна.)

ОТЕЛО: Конечно сами...
Јаго: Јас би морал да ти признаам: те изневерија со Касио...
(звесата паѓа така да се види дека нешто не е во ред)

СЕПИЛОГ
СУДИЈАТА: Дозволете ми како на интернационален судија од Венеција да го означам крајот на средбата која е прекината заради претерано груба игра на домашниот Отело. Средбата се регистрира со 0:3 за гостите.

Над гардеробата ѝ фојето стои напис:
Запомагам на цел глас,
Невина си умрев јас...
Дездемона! !

Последен кадар: Лицето на театарскиот пожарникар оцерено во дискретен смешок, додека го чита ова. Според амбиците, може и мустакот да го сука

Список на лицата:

ОТЕЛО:
ЈАГО:
КАСИО:
Левиот халф, Судијата и Пожарникар

С. Униковски

35

ПОП ВО 100 ЛЕКЦИИ ЗА „ГОКО, АНА И КОСТАДИН“

АЈДЕ ДА СИ ИГРАМЕ »АНДЕРГРАУНД« ИЛИ МНОГУ ВРЕВА ЗА НИШТО

Минатиот пат солидно ги оцрнив оние од Радио — Скопје. Како и секогаш мојата критика вроди плод: Во последните „ТРИ ГОНГА“ имаше три нови светски хитови. Браво! Три пати ура за Гоко, Ана и Костадин! Ако вака продолжат веќе по три години ќе имаме солидна музичка емисија. Како награда за доброто поведение од денес, за нив, го отворам дописното утилиште чиј наставен план предвидува многу, многу работи за кои учениците веројатно ништо не знаат.

Денес решив да ви пишувам за „андерграунд“-движењето. Оние што го читаат „Поп експрес“ имаат можност веќе да видат неколку ефектни слики и празни редови заместо добар коментар. „Андерграундот“ ја зафати цела Европа откако ја прошара Америка, се разбира. Овој стил се манифестира на секаде. Како и секогаш за нас е најажна музиката. Иницијативата за оформување на „андерграундот“ потекнува од Сан Франциско. Составите „Биг брадс енд холдинг компани“, „Електрик Флаг“, „Моби грејп“, „УСА“, „Спирит“ и уште некои други решенија да станат славни на едноставен начин. Се прогласија за кралеви на „андерграунд“ и успеаја. Целиот свет зборува за нив.

Неодамна имам прилика да ја слушам LP-плочата „ТОА Е АНДЕРГРАУНД“. Се разочарав! Толкава врева за ништо. „Андерграунд“ не е ништо друго сем едно шаторско крило (подобро речено циркус) под кое може сè да се најде. Тука ќе чуете модифициран соул, рок ен рол, па дури и фолк и сајкоделник. Ваквото пакување на стара стока во нова амбалажа на запад тали. Само фирмата „CBS“ за неполн три месеци издаде повеќе од десет LP-плочи со овој стил. Бизнисот расте: сега се јави и „андерграунд“-мода. Но да не се оддалечувам од темата и да резимират: „Андерграундот“ е вештачка творба, слична на хипи музиката. За месец или два овој стил ќе се изгуби. Тогаш моите колеги од Запад ќе се јават пак со некој нов стил и ќе диктат голема врева: „Навали народе! се уште еден начин како да ги потрошите вашите пари!“ Затоа, свечено изјавувам, дека НЕ ГО САКАМ И НЕ ГО ПОЧИТУВАМ „андерграундот“.

Да се разбереме јас немам ништо против Ченис Чоплин и нејзините. Напротив ги ценам нивните квалитети, но царсто сум убеден дека тие како движење не донесоа ништо ново. Но по сè изгледа дека е доста за „андерграундот“. Да се префрлиме сега на некои други исто така интересни работи.

Во последно време „Југотон“ и РТБ како да се напреваруваат во издавањето на нови плочи. „Југотон“ е сепак поустешен. Во нашите продавници можат да се купат полно светски хитови. Холиси, Ејмен Корнер, Лулу, Сила Блек, Бари Рајан и многу други можете да ги набавите за 850 стари динари. Пред неколку години ова беше сон. Но сепак има нешто што сакам да им замерам на другарите од РТБ:

1. Ги прашувам зошто не ги издаваат плочите на Дасти Спрингфилд кога за тоа имаат можности и кога се знае дека Дасти е многу популарна кај нас.
2. Зошто не го следат примерот на своите колеги од Загреб за да бидат малку побрзи во издавањето хитови.
3. Зошто избегнуваат да издаваат соул плочи иако за нив постом интерес а тие имаат можности да го отворат тоа.



Мислам дека им се доста три прашања. Ако одговорат на нив ќе ја добијат првата награда: поголем број купувачи.

За сега како и секогаш ќе ви кажам и неколку новини од Лондон.

Пред некоја вечер, на Радио Луксембург, ја чув плочата „ГЕТ БЕК“ од Битлси. Со еден збор таа е фантастична. Само така „ЕПЛ“ ќе се извлече од финансиската криза во која се најде.

Мојот најомилен состав „КРИМ“ го издаде својот последен сингл „Бец“. Сејчите не сум го чул, но пријателите од Лондон велат дека тоа ќе биде голем хит. Интересно е и ова: Порци Харисон е ко-автор на Б-страната, а во „Бец“ свири ритам гитара!

Еден од најслушаните состави денес во Англија е „Петтата димензија“. Нивниот сингл „АКВАРИУС“ по фантастичниот успех во САД им го отвора патот до славата и во Европа.

Ролинг стоунси го снимаат својот нов албум. Веројатно многу работат бидејќи — ги нема никаде (секако се скриле во некое студио).

Во Лондон инаку се е необично тихо. Оваа недела ниту еден состав не се раствури. На топ-листите се е заматено. Тука своите прсти ги има замешано веројатно лондонската магла.

Верувам дека ве заситив со Лондон. Да прејдеме тогаш во Париз. Француските звезди во овој период многу патуваат, така Мириј Матје сконка до из Хавамите, а Жак Дитрон одлета во Индија. „Сали ле Копен“ тоа го искористи да објави полно нивни слики во најразлични амбиенти. Сем тоа, „Сали ле Копен“ донесува и неколку слики од рокен рол циркусот на Стоунси. (Замишлете дури сега, јас за тоа ви зборував пред три месеци). Париз е сега прекрасен! Времето мами на прошетки. По се изгледа дека француските поп-музичари многу се шетаат а малку работат.

Малава прошетка по светот да ја завршиме кај нас. Во Југославија се одржуваат два ПОП-маратона. Едниот од нив се одржува во Загреб и во него учествуваат најпознати состави од сите републики. Маратонот ќе трае два месеци а Македонија ќе ја презентира најверојатно „БИС-БЕС“ (сосема заслужено). Вториот поп-маратон е од републишко значење и веќе се одржува во Скопје. Да напоменам дека како и секогаш единствена слабост на ваквите и слични манифестиации е слабата организација. Планирано е секој петок да свириат по два состава. „Безимени“ најавија дека се откажуваат, па и судбината на овој маратон е неизвесна. На организаторите им е до зарадата — тоа се знае — но некој велат дека на организаторите им е и до победата на „Необични“. Кој знае каде е истината?

Многу критикувам, зар не? Што друго да правам кога многу работи не се ведат.

Се разбира јас не можам да ги исправам сите криви дрини. Тука сте и вие. Затоа јавете ми што ви се допаѓа а што не за да ја направам оваа страница чистота ваша.

Ченис Чоплин, лидерот на „андерграунд“-музиката плаче: Како можеше така да пишуваш за нас!

„5-та димензија“: Исо, ти си за нас шеста димензија!

Исо РУСИ

140

МЕДИТАЦИИ ПО ИЗБОР

Народот ги избра добрите и најдобрите. Значи ли тоа дека останатите не чинат?

Имаште и такви чија предизборна парола беше

„СПОРЕД ПАРИТЕ, ГЛАСОВИТЕ“.

Зошто наскаде гласачките кутки не беа првени?

КОЈ РАНО РАНИ, ГЛАСА МЕГУ ПРВИТЕ!
Овој пат младите не беа стаписти.

Тој покажа извонредна предизборна активност — приреди три вечери.

Еден мој колега праша зошто гласаме кога сезира.

Мене не ми е јасно што сака да каже.

Најдобрите граѓани можат да бидат и најлоши пратеници.

ТОЈ ПРВ ПАТ Е ИЗБРАН ЗА ПРАТЕНИК во Републичниот собор. Пред тоа беше во Културно-просветниот, Организационо-политичкиот и во Содружната скопиштина.

Гледајќи го неговиот профил и алфас, не видовме каков е тој самиот.

АКО ИМАШЕ МЛАДИНЦИ-КАНДИДАТИ, ТОА НЕ ЗНАЧИ ДЕКА ИМА МЛАДИНЦИ-ПРАТЕНИЦИ!

Благодарејќи на „Вечер“ успешните да ги видиме нашите пратеници.

Меѓу избраните има доста нови пратеници. Изработувачите на споменици и биди задоволно си ги тријат рацете.

Пратениците ти заокружуваме!

Останува уште да ги нападнеме ако не чинат.

СЕ ТРЕСЕШЕ ГОРА, СЕ РОДИ ПРАТЕНИК!

ИЗВАДОИ ДА НИМОГОТ



30

ИМА УШТЕ ПРАВА, Но ЧИМА ПРАВО ДА
НЕ ГИ НАПИНАМ
СЕКОЈ ЧИМ ПРАВО ДА ЧИМА ПРАВО!

Шах.

Можеби подобро мислите отколку што играте?

Зошто секогаш не го играте она што го мислите?

Дозволете но се гледа она што го играте а не она што
го мислите!

Партијата ни е во кръза, заради вас.

Изгубени сте на сите полиња.

А сеумите со сила ја одржувате својата позиција.

Шах.

Вашите потези се погребни.

Потезите што ги ветувате се секогаш подобри.

Зошто не ги исполнувате ветувањата?

Зошто темките фигури ви стојат секогаш на едни исти места?

Што не ги размрдате малку?

Вие барем знаете дека од темките фигури се зависи.

Познато е: темките фигури гремат—хртви се лесните!

Уште еден шах.

Ме копка. Зошто и откога ќе увидите дека играте погребни
потези и понатаму ја играте истата игра?

Зошто кога ќе забележите дека партијата ја водите ломо,
не се повлекувате?

Идриклихирхерфорхи

ц е и з у р а

На вие барем од оваа партија искористивте се што можеме
да се искористи!

Партијата се предава—од ваша страна, тоа би било фер да
го признаете.

Инаку брзо ќе бидете матирани!

а ъ с а р у с и